



Врз основа на член 22, став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Програмата за активностите на Општина Карпош, во областа на културата за 2023 година а во врска со дел II Проектни активности, точка 2. Уметничко творештво – Конкурс за поддршка на проекти од областа на културата, (Службен гласник на Општина Карпош бр. 25/2022), а во врска со Одлуката на комисијата за објавување на Оглас за Уметничко творештво – Конкурс за поддршка на проекти од областа на културата бр. 11-1171/1 од 14.02.2023 година Комисијата за Уметничко творештво – Конкурс за поддршка на проекти од областа на културата на Општина Карпош објавува

ОГЛАС
за Уметничко творештво – Конкурс
за поддршка на проекти од областа на културата

I. Право на пријавување

Право на пријавување имаат сите заинтересирани физички лица жители на Општина Карпош и правни лица регистрирани во Општина Карпош за дејности кои ја опфаќаат дејноста култура во сите области, а кои со своите програми и активности придонесуваат за развој на културата во општината и пошироко.

Огласот е за проекти од областите: издавачка дејност, фолклор, музичко-сценска дејност, театар и глума и ликовно - уметничка изложбена дејност.

Физичките и правните лица се должни во барањето да ги наведат причините, целите, очекуваните резултати и намената за кои ги барат средствата.

II. Потребни документи и услови за учество

Физички лица:

1. Лична карта во фотокопија,
2. Опис на проектот,
3. Да се наведе од која дејност е истиот,
4. Очекувани ефекти од проектот,
5. Финансиска рамка на проектот,
6. CV на апликантот/ CV на апликантите кои учествуваат во проектот за групните проекти

7. Доколку проектот е поддржан и од друг извор на финансирање, да се наведе кој и со колку финансиски средства

Правни лица:

1. Тековната состојба издадена од централен регистар, не постара од 3 (три) месеци.
2. Опис на проектот,
3. Да се наведе од која дејност е истиот,
4. Очекувани ефекти од проектот,
5. Финансиски рамка на проектот,
6. CV на апликантот/ CV на апликантите кои учествуваат во проектот за групните проекти
7. Доколку проектот е поддржан и од друг извор на финансирање, да се наведе кој и со колку финансиски средства

III. Критериуми за доделување на финансиска поддршка

- Проектите да се од посебен интерес за граѓаните на општината од областа на културата,
- досегашни домашни и меѓународни настапи,
- потврда за досегашни организирања на културни манифестации и
- постигнати успеси.

IV. Висина на финансиската поддршка и рангирање

Во зависност од приложените документи, Општина Карпош висината на финансиската поддршка ќе ја додели согласно целната група, секој поединечен проект од културата може да добие финансиска поддршка од:

- За Млади уметници (до 27 годишна возраст) до 30.000,00 денари
- Уметници, до 30.000,00 денари
- Уметници аматери, до 5.000,00 денари
- Групни проекти, до 45.000,00 денари

V. Начин на пријавување

Документите можат да се достават по пошта на ул. Радика бр.9 - Скопје или во Архивата на Општина Карпош (во затворен плик), барака бр.2, со ознака „Не отворај“ и со назнака „За финансиска поддршка на проекти од областа на културата за физички и правни лица од подрачјето на Општина Карпош за 2023 година“.

VI. Рок за поднесување на документите

Огласот трае до исцрпување на предвидените финансиски средства, но со услов одобрените проекти да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2023 година
Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.

ОПШТИНА КАРПОШ

Комисијата за Уметничко творештво – Конкурс за
поддршка на проекти од областа на културата

